

## ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4302

**БИКУТОП В 4 кг**

**ОПИС:** Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS), и влошка од стаклен воал, заштитена од двете страни со полиетиленска фолија или со друг погоден материјал.

**СВОЈСТВА:** **БИКУТОП В 4 кг** е усогласен со МКС EN 13969 и МКС EN 13707. Лентата има голема отпорност на стареење, отпорност на UV зраци, поднесува големи дилатирања на објектот, издржлива е на притисок од подземни води и има голем дифузен отпор.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
<b>Влошка</b>	<b>стаклен воал</b>		
<b>Површинска заштита</b>	<b>полиетиленска фолија/полиетиленска фолија</b>		
<b>Должина</b>	МКС EN 1848-1	m	≥ 10
<b>Ширина</b>	МКС EN 1848-1	m	≥ 1
<b>Рамномерност</b>	МКС EN 1848-1	20 mm/10 m	одговара
<b>Маса</b>	МКС EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,0 ± 0,2
<b>Водонепропустливост</b>	МКС EN 1928	kPa	≥ 60
<b>Паропропустност</b>	МКС EN 1931	μ	20000
<b>Сила на кинење надолжно / попречно</b>	МКС EN 12311-1	N/50 mm	≥ 300/200
<b>Издолжување при кинење надолжно / попречно</b>	МКС EN 12311-1	%	≥ 2/2
<b>Отпорност на високи температури</b>	МКС EN 1110	°C	≥ + 110
<b>Флексибилност на ниски температури</b>	МКС EN 1109	°C	≤ - 15
<b>Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно</b>	МКС EN 12310-1	N	≥ 70/70
<b>Реакција на оган</b>	МКС EN 13501-1	класа	E
<b>Содржина на опасни материи</b>	Анекс 3А	-	не содржи
<b>Отпорност на хемикалии</b>	1847-13969 Анекс А	-	отпорен

**ПРИМЕНА:** **БИКУТОП В 4 кг** се применува за изведување на сите видови подземни и надземни хидроизолации, изолација на темели, покриви, тераси, базени и слично. Погоден е за хидроизолација на секакви подлоги (бетон, челик, дрво и друго). Во системот на хидроизолација може да се комбинира со други видови на битуменски ленти.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

**Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.**

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.